

"Со програмата се предвидени повеќе обуки. Првата тема е организиран криминал, неговиот концепт и дефиниција, структура и мрежи, соодносот меѓу организираниот криминал и тероризмот, меѓународните правни инструменти за спречување и борбата против организираниот криминал.

Трговијата со дрога ќе ги опфати карактеристиките на наркоорганизациите, специјалните истражни техники, меѓународната соработка и правните инструменти. Корупцијата, односно нејзиниот концепт и дефиниција, најдобрите практики, како и врската меѓу корупцијата и организираниот криминал, се друг сегмент", објаснува Јован Илиевски, раководител на Одделението за гонење на кривични дела од областа на организираниот криминал и корупција при ЈО на РМ.



Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

**В**о следните две години Јавното обвинителство на Република Македонија ќе биде вклучено во твининг проект за развој на борбата против организираниот криминал и корупција. Како тренери на обвинителите се јавуваат Италијаните, кои ќе координираат со сите вежбовни активности.

Македонските обвинители ќе се обучуваат за ловење на економскиот, финансискиот, царинскиот, компјутерскиот криминал, како и за фаќање и докажување на криумчарите на дрога и на трговците со луѓе и со оружје.

Во процесот ќе бидат вклучени и судиите, кои ќе имаат можност да посетат



(ОД ЛЕВО) ЈОВАН ИЛИЕВСКИ, РАКОВОДИТЕЛ НА ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА БОРБА ПРОТИВ ОРГАНИЗИРАНИОТ КРИМИНАЛ И КОРУПЦИЈА; МИХАЈЛО МАНЕВСКИ, МИНИСТЕР ЗА ПРАВДА; КОСТА ПЕТРОВСКИ, ЗАМЕНИК-ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ; АЛБЕРТО МАРИТАТИ, ПРЕТСТАВНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА НА ИТАЛИЈА; ЕРВАН ФУЕРЕ, АМБАСАДОР НА ЕУ ВО СКОПЈЕ; КАКО И ИТАЛИЈАНСКИТЕ КОЛЕГИ, КОИ МУ ПОМАГААТ НА ЈАВНОТО ОБВИНИТЕЛСТВО НА РМ

# "МАФИОЗИТЕ" ПОД ТЕПИХ

## ЖРТВИ НА НЕЧЕСНИ ДЕЛА

одделни семинари и колеги во Италија и во Европа.

"Овој твининг проект доаѓа во вистинско време кога во Република Македонија интензивно се работи на спроведувањето на судските реформи, кои имаат цел обезбедување самостојно и независно судство кое, пак, треба да е гарант на правата и на слободите на граѓаните и за поефикасна заштита и спречување на делата на организираниот криминал и корупција", истакна министерот за правда, Михајло Маневски.

Според него, проектот уште повеќе добива на значење, бидејќи сме во фаза на донесување на два клучни закона, како што е Законот за Јавно обвинителство и Законот за Советот на јавните обвинители.

"Сакам да ве известам дека на предлог на Министерството за правда, Владата на РМ подготвува нова стратегија за реформа на казненото и материјалното и процесното законодавство. Во функција на справување со организираниот криминал и корупцијата, мислам дека ова е од особено значење и треба да се нагласи дека таквото неопходно отстранување на слабостите во законите, надградувањето и тренингот на обвинителите, како и зајакнувањето на непосредните контакти меѓу судиите и обвинителите на регионално и на меѓународно ниво, претставува дополнителен исчекор. Ова е особено актуелно во процесот на едукација на обвинителите за примена на меѓународните

# НА ОБВИНИТЕЛИТЕ НА РМ

конвенции и за примена на европското право во процесот на евроинтеграцијата на Македонија", оценува министерот Маневски.

Тој потенцира дека речиси два месеца во земјава господинот Фердинандо Боатје де Монжо упорно работи на програмата за реализирање на проектот.

"Се промовира проект, кој е од исклучително значење за РМ. Во контекст на ова, Владата на РМ, во својата програма за работа, на највисоко приоритетно место го стави прашањето за борба против корупцијата и организираниот криминал, не само заради тоа што е еден од условите за наша побрза интеграција во Европа, туку и на реализацијата на правата и слободите на граѓаните на РМ, кои не треба да бидат жртви на овој вид криминал.

Можам да кажам дека на тоа поле веќе нешто позитивно се менува, а кризата во РМ во врска со спречувањето на корупцијата се решава. Само да потсетам, во овие два-три месеци, за сериозни кривични дела се покренати кривични постапки против повеќе лица, отколку во претходните неколку години. На пример, само во еден случај со постапката на казнено гонење е опфатена организирана криминална група од 27 лица, која постојано се проширува, од кои 14 лица се наоѓаат во притвор. Тие

ја оштетиле државата за повеќе од 6 милиони евра. Во групата се вклучени нотари, адвокати, поранешни судии, заменик-министер, припадници на полиција, директор на катастар, разни мешетари и лихвари. На тоа мешано, но добро организирано друштво, на вакви друштва треба да им се спротивстават едуцирани и специјализирани кадри. Затоа треба да им го пресечеме патот, да не ѝ прават штети на РМ, а граѓаните да не бидат жртви на нивните нечесни дела", се пофали министерот за правда, Михајло Маневски, додавајќи дека се покренати и повеќе сериозни кривични дела за даночни измами, како и случаи на казнено гонење на сторители на т.н. урбана мафија.

Во контекст на ова министерот Маневски најави дека Судскиот совет ќе профункционира и без петте члена, кои поради барањата на помалите политички партии Собранието на РМ ги нема избрано.

Законите за јавно обвинителство и за Советот на обвинители го чекаат мислењето на странските експерти, а според Маневски, и во вакви околности е направено повеќе отколку во изминатите години.

"Во рангирањето на корупцијата, Македонија сега е на 103. место, но сакаме што побрзо да излеземе од ова друш-

тво", истакна министерот за правда.

Амбасадорот на ЕУ во Македонија, Ерван Фуере, оцени дека за ефикасна борба против корупцијата и организираниот криминал Македонија мора да се откаже од политичко мешетарење во судството.

"Во борбата против организираниот криминал се потребни политичка волја и нулта толеранција", изјави Фуере.

"Во деликатна ситуација, како што е оваа, треба да внимавате, бидејќи финалните цели не можат да се реализираат без овој елемент, зборувам за независното судство", потенцира претставникот на Министерството за правда на Италија, Алберто Маритати.

Инаку, за судските реформи Европската унија на Македонија ѝ има донирано 11 милиони евра.

## СТРОГИ КРИТЕРИУМИ

"Пред сè, ќе се изврши анализа на состојбите и на потребите. Анализата ќе ја вршат странски експерти во соработка со претставници на Јавното обвинителство. Експертите ќе бидат избрани од редот на меѓународните кандидати, според строги критериуми и врз основа на успешноста во работата, годините на службата и личните способности", ис-

# НЕ СМЕЕМЕ ДА ГИ КРИЕМЕ

такна раководителот на Одделението за гонење на кривични дела од областа на организираниот криминал и корупција при ЈО на РМ, Јован Илиевски.

За едукацијата на обвинителите на РМ ќе се погрижат следните профили: еден среднорочен експерт, кој ќе биде одговорен за анализа на организираниот криминал, за трговијата со луѓе, трговијата со дрога и со оружје; еден среднорочен експерт, одговорен за анализа на корупцијата, финансиски и економски криминал, перење пари, царински криминал и компјутерски криминал. Двајцата среднорочни експерти, исто така, ќе ги анализираат и прашањата на меѓународната правна помош и специјалните истражни техники. Третиот среднорочен експерт ќе биде одговорен за анализа на европското право, соработката со меѓународните организации и најдобрите практики. Четвртиот среднорочен експерт ќе биде одговорен за анализа на административните постапки и архивирање, односно со менаџментот во ЈО на РМ и посебно во делот на Одделението за организиран криминал.



МИНИСТЕРОТ МИХАЈЛО МАНЕВСКИ РАЗГОВАРА СО ИТАЛИЈАНСКИОТ КОЛЕГА ЗА НАТАМОШНАТА СОРАБОТКА

"Твининг проектот ќе има три целни групи. Првата се членовите на Одделението за гонење на кривични дела од областа на организираниот криминал и корупција при ЈО на РМ. Втората група се обвинители, судии и други службени лица од органите, кои се надлежни за спроведување на законот и кои секојдневно соработуваат со Одделението или работат на борбата против организираниот криминал и корупција. Третата група ќе ја претставува административниот кадар од Одделението и друг помошен персонал од другите служби, кои соработуваат со ова Одделение.

Со програмата се предвидени повеќе обуки. Првата тема е организираниот криминал, неговиот концепт и дефиниција, структура и мрежи, сооднос меѓу организираниот криминал и тероризмот, меѓународни правни инструменти за спречување и борба против организираниот криминал.

Трговијата со дрога ќе ги опфати карактеристиките на наркоорганизациите, специјалните истражни техники, меѓународната соработка и правните инструменти. Корупцијата, односно нејзиниот концепт и дефиниција, најдобрите практики, како и врската меѓу корупцијата и организираниот криминал, ќе претставува следен сегмент или тема за обука. Во контекст на ова се и различните видови корупција, поткуп на службени лица, како и меѓународни правни инструменти", објаснува Јован Илиевски.

Во делот на економскиот и на финансискиот криминал, покрај неговиот концепт, дефиниција, ќе бидат опфатени и структурата и мрежите, одговорноста на правните лица, криминалот на компаниите, односно стопанскиот криминал, авторските права, како и кривичните дела од областа на животната средина.

"Царинскиот криминал ќе ја вклучи улогата на граничната полиција, криумчарењето, како и повредите на европските финансиски интереси.

Во компјутерскиот криминал ќе влезат неговата дефиниција, мерките кои треба да бидат преземени на национално ниво, кривичните дела во врска со овој дел на криминал, компјутерските фалсификати, компјутерските измами, детската порнографија, одговорноста на правни лица, повредите и прекршувањата на авторските и на другите права, како и меѓународната соработка и европската конвенција за сајбер криминалот", укажува првиот човек на Одделението за борба против организираниот криминал и корупција.

## ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

Исто така, и трговијата со луѓе и оружје ќе биде предмет на обука. Во неа, покрај стандардното значење, нејзината дефиниција и карактеристиките, ќе се разгледува и прашањето за правење разлика меѓу трговијата и криумчарењето. При тоа ќе се посвети внимание и на мерките за спречување на трговијата со луѓе, како и за методите кои се употребуваат од страна на криминалните групи и техниките на криумчарење, на контролирањето на протокот на оружје, меѓународната соработка и на размената на информации.

"Во делот на перењето пари и финансиските истраги ќе бидат опфатени практичните прашања во врска со финансиските истраги, процесуирањето на предметите и стандардните оперативни процедури на Единицата за финансиско разузнавање, гонење на кривичните дела од областа на перењето пари, како и властувањето за замрзнување и заплenuвање.

Специјалните, односно посебните, истражни мерки ќе имаат акцент на видеоконференциите и на контролираните испораки, електронското и информатичкото набљудување и при прикриените операции.

Наредната тема е заштитата на сведоци и сведоци соработници на правдата, опсег и дефиниција. Употребата на информациите, како мерките и пристапот на заштита. Потоа легислативните и административните мерки, почитувањето на правата на одбраната, како и анализата на најдобрите практики.

Во делот на мултилатералната меѓународна правна помош и меѓународните алатки за соработка ќе бидат опфатени модалитетите на меѓународната соработка, теориите и практиките на домашната и на екстериторијалната кривична јурисдикција, вклучувајќи ја и универзалната јурисдикција, судењето во надлежност меѓунационалните и меѓународните правосудни органи, меѓусебната правна помош, екстрадицијата, трансферот на кривични постапки, трансферот на осудени лица, признавањето на странски пресуди, замрзнувањето и заплenuвањето на средства и имот. Во делот на меѓународната соработка се предвидува анализирање на кривичната материја, која ја обработуваат ЕУРОПОЛ, европската правосудна мрежа и други меѓународни правни организации.

Последна тема е форензичката наука, која се поврзува со судската медицина, како и управувањето, односно менаџирањето со предмети и канцелариските работи и истражните дата податоци, како истите да се употребуваат и да се документираат", истакна Јован Илиевски, кој потсети дека за оваа цел ќе се одржат 10 семинари за обука и вежби, видеопрезентации и посета на италијанските колеги од Одделот на антимафија, како и на правосудните органи.



**МЕТАЛТЕХНА**  
ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО ПРОМЕТ И УСЛУГИ ГОРТЕ И ДР. Д.О.

**ЗАШТИТНА ОПРЕМА**

- ВЛЕЗНИ ВРАТИ ЗА СТАНОВИ
- СИГУРНОСНИ СТАНСКИ ВРАТИ
- ПРОТИВПОЖАРНИ ВРАТИ
- ОГНООТПОРНИ 30, 60, 90, 120 МИН.
- ТЕРМОИЗОЛАЦИОНИ ВРАТИ
- ВРАТИ ПО НАРАЧКА
- ЗАШТИТНИ РЕШЕТКИ
- ПРОИЗВОДСТВО НА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ
- ОКОВ БРАВИ, КЛУЧЕВИ И ЦИЛИНДРИ
- БРАВАРСКИ ПРОИЗВОДИ И КОНСТРУКЦИИ ПО НАРАЧКА

Ул. Никола Тримпаре 10А, 1000 Скопје, Македонија  
Тел./факс: 389 2/20 35-338;  
Моб. 070/269-928; 075/269-928  
Моб. 070/269-716; 075/269-716